

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.03-486/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-153/20 од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 39,66 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 40,23 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 39,99 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 9,61%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,69%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 9,21%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 35,85 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,47 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 36,33 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,12 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 36,31 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,67 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-486/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-153/20 од 29 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	13.480.767
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	972.697
Трошоци за осигурување на основни средства	16.698
Бруто плати	10.861.148
Други услуги	1.315.675
Останати и вонредни трошоци	2.178.678
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	112.281
Вкупно оперативни трошоци	28.937.943
Остварена просечна пондерирана тарифа	35,27

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	30.059.544	30.728.162	31.329.890
Амортизација	денари	10.531.813	11.491.116	11.220.471
Средства за ликвидност	денари	210.156	216.996	217.207
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	39.400.000	3.180.000	4.140.000
Принос на регулирани средства	денари	1.439.920	1.179.960	891.041
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	42.241.433	43.616.234	43.658.609
Количина	m ³	850.491	846.754	842.743
Просечна тарифа	ден/m ³	48,89	50,23	50,63
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	48,11	48,95	49,46
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	49,67	51,51	51,81

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 5 август 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 21 август 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување

на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1793/1 од 27 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	24.932.552	24.989.647	25.105.330
Амортизација	денари	10.412.323	10.943.349	10.480.092
Средства за ликвидност	денари	183.950	185.874	183.111
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	34.361.720	874.018	903.874
Принос на регулирани основни средства	денари	1.445.041	1.241.828	1.036.831
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	36.973.865	37.360.699	36.805.363
Количина	m ³	850.491	846.754	842.743
Просечна тарифа	ден/m ³	39,66	40,23	39,99
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	35,85	36,33	36,31
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	43,47	44,12	43,67

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар со исклучок на трошоците за сурова вода, се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5%, додека трошокот за сурова вода од ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип е утврден согласно планираните количини доставени од страна на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип и предлог тарифите за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување до населението за регулираниот период 2021-2023 утврдени од страна управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности Хидросистем ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип и истите изнесуваат 9.482.538 денари за 2021 година, 9.302.636 денари за 2022 година и 9.201.594 за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на

- клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 1.157.507 денари за 2021 година, 1.174.870 денари за 2022 година и 1.192.493 за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 16.899 денари за 2021 година, 17.193 денари за 2022 година и 17.309 денари за 2023 година;
 4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 10.768.659 денари за 2021 година 10.930.189 за 2022 година и 11.094.142 за 2023 година;
 5. Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година добиени со примена на клуч согласно учеството на приходите од вршење на водната услуга водоснабдување во вкупно остварените приходи на претпријатието во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 1.186.160 денари за 2021 година, 1.203.952 денари за 2022 година, и 1.222.012 денари за 2023 година;
 6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 2.207.155 денари за 2021 година, 2.245.198 денари за 2022 година и 2.261.393 денари за 2023 година;
 7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 113.634 денари за 2021 година, 115.608 денари за 2022 година и 116.388 денари за 2023 година.

Инвестициите финансирани од сопствени извори на средства и амортизацијата на овие основни средства се признаени согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто изнесува 3,11%.

Вкупната амортизација на основните средства со кои се врши водната услуга е утврдено да изнесува 10.412.323 денари за 2021 година, 10.943.349 денари за 2022 година и 10.480.092 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 183.950 денари за 2021 година, 185.874 денари за 2022 година и 183.111 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 1.445.041 денари за 2021 година, 1.241.828 денари за 2022 година и 1.036.831 денари за 2023 година. При пресметката на приносот за регулираниот период 2021-2023 година признаени се 3,11% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства и во целост се признаени инвестициите кои ќе бидат обезбедени од грантови. Вака утврдените инвестиции изнесуваат во вкупен износ од 34.361.720 денари за 2021 година, 874.018 денари за 2022 година и 903.874 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 39,66 ден/м³ за 2021 година, 40,23 ден/м³ за 2022 година и 39,99 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Пробиштип.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 9,61% за 2021 година, 9,69% за 2022 година и 9,21% за 2023 година.

ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, 50% од вкупната амортизација на основните средства со кои се врши водната услуга и цената на долгорочните долгови на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, вкупната амортизација на основните средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-153/20
27 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски